

# Службен гласник

## на Општина Струмица

Број 26

Среда , 28 ноември 2012 год.

[www.strumica.gov.mk](http://www.strumica.gov.mk)



### Содржина

#### Совет на општина Струмица:

Стр.

Стр.

486. Одлука за определување локација за поставување спомен обележје на жртвите од пожарот од 23 јули 2012 година .....	2	493. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 770 КО Банско .....	7
487. Одлука за определување локација за поставување спомен обележје - биста на Цар Самоил .....	3	494. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6512/54 и дел од 6514/1 КО Струмица ...	7
488. Одлука за измена на Одлуката за набавка и отуѓување на патнички моторни возила .....	3	495. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2693 КО Банско .....	8
489. Одлука за донесување на Урбанистички план за дел од село Куклиш, дел од блок 4 измена и дополнување за КП бр. 4455/1 КО Куклиш .....	4	496. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. бр. 7653/4 КО Струмица .....	8
490. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 2096 КО Струмица .....	5	497. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4491 КО Куклиш .....	9
491. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2286 КО Куклиш .....	5	498. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 864 и КП бр. 6301 КО Струмица .....	10
492. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2964 КО Банско .....	6	499. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2159 и 6322/1 КО Струмица .....	10

<b>500.</b> Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7751 КО Струмица .....	11	
<b>501.</b> Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2096 КО Струмица .....	12	
<b>502.</b> Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1075 КО Сачево .....	12	
<b>503.</b> Одлука за утврдување неисполнети услови од донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица .....	13	
<b>504.</b> Одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП 7302 КО Струмица .....	13	
<b>505.</b> Програма за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година .....	14	
<b>506.</b> Програма за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година .....	15	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за  
определување локација за поставување  
спомен обележје за жртвите од пожарот од  
23 јули 2012 година

Се објавува Одлуката за  
определување локација за поставување  
спомен обележје за жртвите од пожарот од  
23 јули 2012 година, донесена на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9679/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### **486.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на

седницата одржана на 27.11.2012 година,  
донаесе

**О д л у к а**  
**за определување локација за**  
**поставување спомен обележје за**  
**жртвите од пожарот од 23 јули 2012**  
**година**

**Член 1**

За поставување спомен обележје во чест на Пено Стојанов од Рич, Блажо Стојков од Рич, Митко Георгиев од Струмица и Војо Гркљанов од Вељуса - жртви во шумскиот пожар од 23 јули 2012 година, што го зафати вонградското зеленило на град Струмица, се определува локација на Булевар „Маршал Тито“ на КП бр. 1570 КО Струмица.

**Член 2**

Спомен обележјето е скулптура со постамент, по идејно решение на рускиот скулптор Григориј Потоцкиј

**Член 3**

Средствата за подигање на спомен обележјето, ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2012 година.

**Член 4**

За чувањето, одржувањето,  
заштитата и користењето на спомен обележјето ќе се грижи Општина Струмица.

**Член 5**

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр. 07-9679/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за  
определување локација за поставување  
спомен обележје – биста на Цар Самоил

Се објавува Одлуката за  
определување локација за поставување  
спомен обележје – биста на Цар Самоил,  
донасена на седницата на Советот на  
општина Струмица, одржана на 27.11.2012  
година.

Бр. 08-9680/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**487.**

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година, донесе

**Одлука**  
за определување локација за  
поставување спомен обележје – биста  
на Цар Самоил

**Член 1**

За поставување спомен обележје –  
биста на Цар Самоил се определува  
локација во Градскиот парк на КП бр.  
488/1 КО Струмица.

**Член 2**

Спомен обележјето – биста на Цар  
Самоил е изработено од Меѓународната  
струмичка ликовната колонија.

**Член 3**

Средства за подигање на спомен  
обележјето - биста на Цар Самоил, ќе се

обезбедат од Буџетот на општина  
Струмица за 2012 година.

**Член 4**

За чувањето, одржувањето,  
заштитата и користењето на спомен  
обележјето ќе се грижи Општина Струмица.

**Член 5**

Со влегувањето во сила на оваа  
Одлука, престанува да важи Одлуката за  
поставување на спомен обележје – биста  
на Цар Самоил („Службен гласник на  
општина Струмица“ бр. 20/11)

**Член 6**

Оваа Одлука влегува во сила по  
објавувањето во „Службен гласник на  
општина Струмица“.

Бр. 07-9680/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за измена на  
Одлуката за набавка и отуѓување на  
патнички моторни возила

Се објавува Одлуката за измена на  
Одлуката за набавка и отуѓување на  
патнички моторни возила, донасена на  
седницата на Советот на општина  
Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9681/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**488.**

Врз основа на член 36 од Законот за  
локална самоуправа („Службен весник на  
Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20  
од Статутот на општина Струмица  
(„Службен гласник на општина Струмица“  
бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина  
Струмица, на седницата одржана на  
27.11.2012 година, донесе

**Одлука**  
за измена на Одлуката за набавка и  
отуѓување на патнички моторни возила

**Член 1**

Во Одлуката за набавка и  
отуѓување на патнички моторни возила

(„Службен гласник на општина Струмица“ бр. 1/12) во член 3 став 1 алинеа 4 заборовите „ПЕЖО 306 со регистерски број SR 550 ВЕ“ се бришат.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9681/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за донесување  
на Урбанистички план за дел од село  
Куклиш, дел од блок 4, измена и  
дополнување, за КП бр. 4455/1 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за донесување на Урбанистички план за дел од село Куклиш, дел од блок 4, измена и дополнување, за КП бр. 4455/1 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9682/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 489.

Врз основа на член 26 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година, донесе

**Одлука**  
за донесување на Урбанистички план за  
дел од село Куклиш, дел од блок 4,  
измена и дополнување, за КП бр. 4455/1  
КО Куклиш

#### Член 1

Со оваа Одлука се донесува Урбанистичкиот план за дел од село Куклиш, дел од блок 4, измена и дополнување, за КП бр. 4455/1 КО Куклиш,

Општина Струмица (плански период 2012-2022).

#### Член 2

Урбанистичкиот план за дел од село Куклиш, дел од блок 4 измена и дополнување за КП бр. 4455/1 КО Куклиш е со површина од 2828 м<sup>2</sup> и граничен опфат:

- Од североисток со селски пат (КП бр.4431 КО Куклиш);
- Од западна страна со селски пат (КП бр.5346/1, КО Куклиш);
- На јужната страна со парцелите со КП бр.4455/2 и 4456/1 КО Куклиш.

#### Член 3

Урбанистичкиот план за дел од село Куклиш, дел од блок 4 измена и дополнување за КП бр. 4455/1 КО Куклиш, е изработен од Трговското друштво за производство, трговија и услуги „Аксис груп“ дооел - с. Голем Габер, Скопје со техн. број 020-1/11 и се состои од:

- текстуален дел и графички приказ на планските решенија на опфатот, како и нумерички дел со билансни показатели за планскиот опфат и инфраструктурата, кои се составен дел на оваа Одлука.

#### Член 4

Урбанистичкиот план за дел од село Куклиш, дел од блок 4 измена и дополнување за КП бр. 4455/1 КО Куклиш, се завршува со потпис и печат на доносителот на планот.

#### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9682/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко -  
планска документација за промена на  
трасата на сообраќајната инфраструктура  
на КП бр. 2096 КО Струмица

Се објавува Одлуката за  
утврдување потреба од донесување на

урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2096 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9683/2      Општина Струмица  
27.11.2012 год.      Градоначалник,  
Струмица      Зоран Заев с.р.

**490.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска документа-  
ција за промена на трасата на сообра-  
ќајната инфраструктура на КП бр. 2096  
КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: помошен објект - гаража, кој се наоѓа на КП бр. 2096 КО Струмица, во сопственост на лицата Лидија Мастева, Петар Мастев и Горан Мастев од Струмица.

Согласно ДУП за блок бр.1, еден дел од објектот на КП бр. 2096 КО Струмица се наоѓа на земјиште на кое е предвидена изградба на сообраќајна инфраструктура.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.“

Бр. 07-9683/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република

Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.

2286 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 2286 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9684/2      Општина Струмица  
27.11.2012 год.      Градоначалник,  
Струмица      Зоран Заев с.р.

**491.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска  
документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП бр.  
2286 КО Куклиш**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: станбена кука со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 2286 КО Куклиш, во сопственост на лицето Ванчо Минков.

Објектот, според ГУП за с.Куклиш, се наоѓа надвор од градежен опфат, на земјиште сопственост на Р.М.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.“

Бр. 07-9684/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2964 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2964 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9685/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**492.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука**  
**за утврдување потреба од донесување**  
**на урбанистичко - планска докумен-**  
**тација за промена на трасата на**  
**сообраќајната инфраструктура на КП бр.**  
**2964 КО Банско**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска

документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 2964 КО Банско, во сопственост на Рамадан Асанов од с. Банско.

Согласно УДНМ за с. Банско, објектот станбена кука на КП бр. 2964 КО Банско се наоѓа во зона со намена живеалишта со градини, но дел од објектот е изграден во заштитниот појас на сообраќајна инфраструктура, на земјиште во сопственост на Асанова Шекер.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9685/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 770 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 770 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9686/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**493.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“

бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктура на КП бр.  
770 КО Банско**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен статус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 770 КО Банско, во сопственост на Речан Мустафов од с. Банско.

Согласно УДНМ за с. Банско, објектот станбена куќа на КП бр. 770 КО Банско се наоѓа во зона со намена живеалишта со градини, но дел од објектот е изграден во заштитниот појас на сообраќајна инфраструктура, на земјиште во сопственост Речан Мустафов.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9686/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко -  
планска документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП бр.  
6512/54 и дел од 6514/1 КО Струмица**

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 6512/54 и дел од 6514/1 КО Струмица, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9687/2  
27.11.2012 год.  
Струмица  
Градоначалник с.р.  
Зоран Заев с.р.

**494.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за усогласување на намената на  
градежно земјиште за КП бр. 6512/54 и  
дел од 6514/1 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект: дрогадба на стопански објект, со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, кој се наоѓа на КП бр. 6512/54 и дел од 6514/1 КО Струмица, во сопственост на лицето Дева С. Арапова од Струмица.

Објектот на КП бр. 6512/54 и 6514/1, според ДУП за зона север, навлегува во заштитен појас покрај каналот, на земјиште сопственост на РМ, корисник ЈПКД „Комуналец“, Струмица.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9687/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2693 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2693 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9688/2  
27.11.2012 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник  
Зоран Заев с.р.

**495.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктура на КП бр.  
2693 КО Банско**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: викенд куќа, кој се наоѓа на КП бр. 2693 КО Банско, во сопственост на Асен Дрвошанов од с. Банско.

Согласно УДНМ за с. Банско, објектот викенд куќа на КП бр. 2693 КО Банско се наоѓа во зона со намена туристичка населба, но објектот е изграден во заштитен појас на сообраќајна инфраструктура, на земјиште во сопственост на Асен Дрвошанов.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во

„Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9688/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр.

7653/4 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7653/4 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9689/2  
27.11.2012 год.  
Струмица

Општина Струмица  
Градоначалник,  
Зоран Заев с.р.

**496.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за усогласување на намената на  
градежно земјиште за КП бр. 7653/4 КО  
Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправните објекти: помошни објекти, кои

се наоѓаат на КП бр. 7653/4 КО Струмица, во сопственост на лицето Методи Ѓорѓиев од Струмица.

Објектите на КП бр. 7653/4 КО Струмица, според ДУП за Урбан Блок бр. 22, се наоѓаат во зона за домување во станбени куќи, но зафаќаат површина од соседната градежна парцела ГП бр. 22-29, на земјиште сопственост на РМ со незапишани права на недвижноста.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9689/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4491 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4491 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9690/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 497.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

#### Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 4491 КО Куклиш

#### Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: помошен објект со намена ПО (зграда бр. 1) и надградба на кат на станбена куќа (зграда бр. 2) со висина Пр+1 (приземје и кат), кои се наоѓаат на КП бр. 4491 КО Куклиш, во сопственост на Димче Василевски од с. Куклиш.

Според ГУП за с. Куклиш, објектите надградба на кат на станбена куќа и помошен објект на КП бр. 4491 КО Куклиш, навлегуваат во трасата на улица, на земјиште во сопственост на Димче Василевски.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9690/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 864 и 6301 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 864 и 6301 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9691/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**498.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктура на КП бр.  
864 и 6301 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 864 и 6301 КО Струмица, во сопственост на Кирил Алтанчиев од Струмица.

Објектот станбена куќа и на КП бр. 864 и 6301 КО Струмица се наоѓа во ЦГП на град Струмица, но со мал дел навлегува во сообраќајното решение на улица „Невена Стојкова“, на земјиште во сопственост на Кирил Алтанчиев (КП бр. 864) и земјиште сопственост на РМ (КП бр. 6301).

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9691/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко -  
планска документација за промена на  
трасата на сообраќајната инфраструктура  
на КП бр. 2159 и 6322/1 КО Струмица**

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2159 и 6322/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9692/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

**499.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктурата на КП бр.  
2159 и 6322/1 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправни објекти: доградба на станбена куќа со намена А1 (зграда бр. 1) и помошен објект со намена ПО (зграда бр. 2 и бр. 3), кој се наоѓаат на КП бр. 2159 и 6322/1 КО Струмица, во сопственост на Венка Ѓорѓева од Струмица.

Според ДУП за блок бр. 21, објектите: доградба на станбена куќа и помошен објект на КП бр. 2159 и 6322/1 КО Струмица, се наоѓаат во зона за домување само што објектот бр. 3 излегува пред градежната линија и малку навлегува во трасата на џебот за приод, на земјиште во сопственост Венка Ѓорѓева (КП бр. 2159) и земјиште сопственост на РМ (КП бр. 6322/1).

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9692/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7751 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 7751 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9693/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**500.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука**  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за усогласување на намената на  
градежно земјиште за КП бр. 7751 КО

**Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на

намената на градежно земјиште за бесправен објект: станбена куќа со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 7751 КО Струмица, во сопственост на лицето Трајан Проданов од Струмица.

Објектот на КП бр. 7751 КО Струмица, според ГУП за град Струмица, се наоѓа вон градежен опфат на град Струмица, на земјиште сопственост на РМ, корисник ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9693/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2096 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 2096 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9694/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**501.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктура на КП бр.  
2096 КО Струмица**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: станбена кука со намена А1, кој се наоѓа на КП бр. 2096 КО Струмица во сопственост на Апостол Мастев од Струмица.

Согласно ДУП за Блок бр.1, објектот се наоѓа во зона за домување во станбени куки, но дел од објектот зафаќа површина на која е предвидено изградба на сообраќајна инфраструктура, на земјиште во сопственост на Апостол Мастев, Лидија Мастева, Петар Мастев и Горан Мастев.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9694/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
потреба од донесување на урбанистичко -  
планска документација за усогласување на  
намената на градежно земјиште за КП бр.  
1075 КО Сачево**

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за КП бр. 1075 КО Сачево, донесена на седницата Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9695/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

**502.**

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

**Одлука  
за утврдување потреба од донесување  
на урбанистичко - планска докумен-  
тација за усогласување на намената на  
градежно земјиште за КП бр. 1075 КО  
Сачево**

**Член 1**

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправен објект: стопански објект со намена Г2 - лесна и незагадувачка индустрија, кој се наоѓа на КП бр. 1075 КО Сачево, во сопственост на лицето Колјо Петров.

Објектот на КП бр.1075 КО Сачево, според УДНМ за с. Сачево, се наоѓа во простор предвиден за канал, на земјиште сопственост на РМ, корисник ЈП за стопанисување со пасишта.

**Член 2**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9695/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....  
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение  
за објавување на Одлуката за утврдување  
неисполенти услови за донесување на  
урбанистичко - планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр. 6562/1, 6562/2 и  
6568 КО Струмица**

Се објавува Одлуката за утврду-

вање неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

503.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

## Одлука

за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица

Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправни објекти: станбена куќа и помошен објект, кои се наоѓаат на КП бр.6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица, во сопственост на Стојанчо Шемов од Струмица.

Согласно ГУП за град Струмица, објектите: станбена кука и помошен објект на КП бр.6562/1, 6562/2 и 6568 КО Струмица, се наоѓаат во зона со намена стопанство, а дел од помошниот објект е изграден на земјиште на кое е предвидено изградба на сообраќајна инфраструктура.

## Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.07-9696/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Р е ш е н и е**  
за објавување на Одлуката за утврдување  
неисполенти услови за донесување на  
урбанистичко - планска документација за  
промена на трасата на сообраќајната  
инфраструктура на КП бр. 7302 КО  
Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура на КП бр. 7302 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9697/2      Општина Струмица  
27.11.2012 год.      Градоначалник,  
С т р у м и ц а      Зоран Заев с.р

504.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправните објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11 и 54/11), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправните објекти во урбанистичката планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година донесе

## Одлука

за утврдување неисполнети услови за  
донасување на урбанистичко - планска  
документација за промена на трасата на  
сообраќајната инфраструктура на КП бр.  
**7302 КО Струмица**

## 7302 КО Струмица

## Член 1

Се утврдува дека не се исполнети условите за донесување на урбанистичко - планска документација за промена на трасата на сообраќајната инфраструктура за утврдување правен сатус на бесправен објект: помошен објект - работилница со намена Г2, кој се наоѓа на КП бр. 7302 КО

Струмица, во сопственост на Tome Bonov од Струмица.

Согласно ДУП за Урбан Блок бр. 17, помошниот објект - работилница на КП бр. 7302 КО Струмица, се наоѓа во зона со намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, но објектот е изграден на земјиште на кое е предвидено изградба на сообраќајна инфраструктура.

#### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9697/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Програмата за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот

на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9699/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник  
Струмица Зоран Заев с.р.

#### 505.

Врз основа на член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година, донесе

#### Програма за измена и дополнување на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Во Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година и Програмите за измени и дополнувања на Годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/11, 01/12, 03/12, 04/12, 06/12, 07/12, 10/12, 14/12, 16/12, 20/12, 22/12, 23/12 и 24/12), се вршат следните измени и дополнувања:

#### 1. Во глава

##### I. Детални урбанистички планови во градот

Во табелата:

Во реден број 19 зборовите „блок бр. 23 (АДГ Градба)“ се заменуваат со зборовите: „дел од блок бр. 23 и дел од блок бр. 24 (АДГ Градба)“.

#### 2. Во глава

##### II. Детални урбанистички планови во градот – самофинасирање

Во табелата:

Во реден број 7 зборовите „блок бр. 24 (Огражден и Санкерамика)“ се заменуваат со зборовите: „ДУП за дел од блок бр. 24 (Огражден и Санкерамика)“

По реден број 19 се додава:

Р.бр.	Објект	Износ денари
20.	Дел од Блок 41	самофинансирање
21.	Дел од блок 30 (КП бр. 1802, 1803/1, 1803/2, 1803/3 и 1804 КО Струмица)	самофинансирање
22.	ДУП за дел од блок 12	самофинансирање

3. Во глава:

**III. Урбанистички план за населени места во Општината**

Во табелата по реден број 13 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
14.	Урбанистички план за дел од село Куклиш, дел од блок 5	самофинансирање

4. Во глава:

**IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати**

- Се брише реден број 21 за КП бр. 4761КО Куклиш („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 14/12)

5. Во глава:

**V. Детални урбанистички планови за една парцела**

Во табелата:

По реден број 48 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
49.	КП бр. 2082 КО Струмица	самофинансирање

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9699/1 Совет на општина Струмица  
27.11.2012 год. Претседател,  
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Градоначалникот на општина Струмица донесе

**Решение**  
за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.11.2012 година.

Бр. 08-9698/2 Општина Струмица  
27.11.2012 год. Градоначалник,  
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

**506.**

Врз основа на член 36 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 89

став 1 точка 1 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/11 и 53/11) член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03 и 2/06), Советот на општина Струмица на седницата одржана на 27.11.2012 година, донесе

**Програма  
за дополнување на Програмата за работа  
во областа на располагањето со градежно  
земјиште во сопственост на Република  
Македонија на подрачјето на општина  
Струмица за 2012 година**

1. Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 23/11) и Програмата за дополнување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Струмица за 2012 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 14/12) се дополнува во:

Глава: V. Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање во тоа населено место/локалитет, идентификувани со број на градежните парцели и со Детален преглед на градежни парцели (по населено место и по урбанистички план)

Во точка: А. Градежни парцели што ќе бидат предмет на отуѓување по пат на јавно надавање

По реден број 85 се додава:  
Реден број:

#### 86. Информации за градежна парцела:14-107 Блок 14 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 14-107

Вкупна површина на градежната парцела  $269.1\text{m}^2$

Намена на земјиштето (основна класа) А1- домување во семејни куќи

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 2495/10

Површина за градба  $1101.2\text{m}^2$

Бруто развиена површина  $303.6\text{m}^2$

Процент на изграденост 38%


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 9,5

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 16,415,00 ден.



#### 87. Информации за градежна парцела: 1.1 на КП бр. 7931 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.1 на КП бр. 7931

Вкупна површина на градежната парцела 7.752 м<sup>2</sup>

Намена на земјиштето (основна класа) А4 – времено сместување

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон населено место подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7931

Површина за градба 5,169 м<sup>2</sup>

Бруто развиена површина 10,338 м<sup>2</sup>

Процент на изграденост 66%

## Коефициент на искористеност


Максимална дозволена висина 10,20 м

Катност  $\Pi+2$

Почетна/Утвр.

Почетна/утврдена цена по метар квадратен 91,00 ден. и  
Вкупна почетна/утврдена цена 472.872,00 ден.

Вкупна постота уврдена цене - 112.372,00 динара



## 88. Информации за градежна парцела: 1.1 на КП бр. 7747 - Струмица

Број на градежна парцела ГП 1.1 на КП бр. 7747

Вкупна површина на градежната парцела  $1.262 \text{ м}^2$

Намена на земището (основна класа) А4 – временно сместување

**Намена на земиштето (опис) градежно неизградено земиште вон населено место подзона А**

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7747

Површина за градба 794 м<sup>2</sup>

Бруто развиена површина  $1,985 \text{ м}^2$


Продължителност на изграденост 63%

Коефициент на искористеност на земјиштво

Кофициент на  
Максимална дължина

Максимальна дозволена висота - 10,20 м  
Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадра



**89. Информации за градежна парцела: 1.1 на КП бр. 7752 - Струмица**

Број на градежна парцела ГП 1.1 на КП бр. 7752

Вкупна површина на градежната парцела 1.228 м<sup>2</sup>

Намена на земјиштето (основна класа) А4 – времено сместување

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон населено место подзона А

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела КП 7752

Површина за градба 674 м<sup>2</sup>

Бруто развиена површина 1.685 м<sup>2</sup>

Процент на изграденост 55%


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 10,20 м

Катност П+2

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 61,00 ден. и

Вкупна почетна/утврдена цена 74.908,00 ден.



### **90. Информации за градежна парцела: 38-32 Блок 38 - Струмица**

Број на градежна парцела ГП 38-32

Вкупна површина на градежната парцела 6842,2 м<sup>2</sup>

Намена на земјиштето (основна класа) Б6 – градби за собири

Намена на земјиштето (опис) градежно неизградено земјиште вон централно подрачје подзона Д

Броеви на катастарските парцели во состав на градежната парцела 10/1

Површина за градба 3771,3м<sup>2</sup>

Бруто развиена површина

Процент на изграденост


Коефициент на искористеност на земјиштето

Максимална дозволена висина 3,2

Катност П

Почетна/Утврдена цена по метар квадратен 1.460,00 ден.

Вкупна почетна/утврдена цена 9,989,612,00 ден.



Во глава XII. Проценка на финансиските приливи по основ на реализација на Програмата (приходна ставка на Програмата)

Износот „185.000.000,00 денари“ се зголемува за 10.630.789,00 денари и заменува со износот „195.630.789,00 денари“.

3. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 07-9698/1

27.11.2012 год.

Струмица

Совет на општина Струмица

Претседател,

Марјан Даскаловски с.р.